



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	13.12. 2018 година ден месец година Свети Николе Број 15	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	---	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за разрешување и избор на член на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Свети Николе бр. 0801- 299 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина Свети Николе „Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.2/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.12. 2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и избор на член на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Свети Николе

1.Од Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Свети Николе се разрешува:

- Марија Кочиева ќорчева

1.Во Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Свети Николе се именува:

- Марјан Зафиров

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

Бр. 0801- 299
13.12. 2018 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за разрешување и именување на член и претседател на Комисијата за финансии и локален економски развој бр. 0801- 300 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/2
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.2/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.12.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на член и претседател на Комисијата за финансии и локален економски развој

1.Од член и претседател на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на Општина Свети Николе се разрешува Марија Кочиева Горчева.

2.За член во Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на Општина Свети Николе се избира:

- Даниел Иљов

3.За претседател во Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на Општина Свети Николе се избира:

- Кире Алексов

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

Бр.0801-300
13.12. 2018 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за доделување на општински признанија и награди за 2018 година бр. 0801- 301 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/3
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски

Врз основа на член 4 од Одлуката за востановување на општински признанија и награди бр.0801-563 („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр.5/06), Советот на Општина Свети Николе, на ден 13.12. 2018 година донесе

О Д Л У К А **за доделување на општински признанија и награди за 2018 година**

член 1

За значајни остварувања и постигнувања во вкупниот општествен развој, унапредување на локалната самоуправа во Општината, заштита и унапредување на животната средина и во другите области на животот и трудот што претставуваат посебен придонес за вкупниот напредок и афирмација на Општина Свети Николе,

ПЛАКЕТА се доделува на:

“СИНОХИДРО ” - Кина
Маестро - Кирил Трајковски

ПРИЗНАНИЕ се доделува на:

Николетка Панева

Иванка Митрова

БЛАГОДАРНИЦА

1. “ДОНИ - ТЕКСТ,,- Свети Николе
2. „ПОЛЕДЕЛСТВО,,- Ерцелија

член 2

Парични награди се доделуваат на :

Мартин Николов ученик во СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе во износ од 10.000,00 денари.
- за најдобар ученик во средно образование за учебната 2017/2018

Панче Лазаров ученик во ООУ”Кирил и Методиј” Свети Николе во износ од 6.000,00 денари.
- За најдобар ученик во основно образование за учебната 2017/2018

Елена Димовска ученик во ООУ”Даме Груев” с.Ерцелија во износ од 6.000,00 денари.
- за најдобар ученик во основно образование за учебната 2017/2018

Теона Кировска ученик во ООУ”Гоце Делчев” Свети Николе, во износ од 6.000,00 денари.
- за најдобар ученик во основно образование за учебната 2017/2018

Јована Славева ученик во ООУ”Кирил и Методиј” Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.
- за освоено прво место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Андреа Маноилова ученик во ООУ”Гоце Делчев” Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.
- за освоено второ место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Лора Јанева ученик во ООУ”Даме Груев” с. Ерцелија во износ од 1.000,00 денари.
- за освоено трето место во основно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Теона Данева ученик во СОУ”Кочо Рацин” Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.
- за освоено прво место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Ангела Дерманџиева ученик во СОУ” Кочо Рацин “Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.
- за освоено второ место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Ивана Славковска ученик во СОУ” Кочо Рацин “Свети Николе во износ од 1.000,00 денари.
- за освоено трето место во средно образование на литературен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Емилија Стојановска ученик во СОУ” Кочо Рацин “Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.
- за освоено прво место во средно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Анастасија Димкова ученик во СОУ” Кочо Рацин “Свети Николе во износ од 1.500,00 денари.

- за освоено второ место во средно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-
Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Емануела Стојановска ученик во СОУ” Кочо Рацин “Свети Николе во износ од 1.000,00 денари.

- за освоено трето место во средно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-
Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Теона Кировска ученик во ООУ”Гоце Делчев“ Свети Николе во износ од 3.000,00 денари.

- за освоено прво место во основно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-
Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Андреја Ивановска ученик во ООУ”Даме Груев” с. Ерцелија во износ од 1.500,00 денари.

- за освоено второ место во основно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-
Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Марија Станкова ученик во ООУ”Кирил и Методиј“ Свети Николе во износ од 1.000,00 денари.

- за освоено трето место во основно образование на ликовен конкурс на тема “Свети Никола”-
Заштитникот и патронот на градот Свети Николе

Иле Михајловски – наставник во ОУ „Кирил и Методиј “ - Свети Николе во износ од 10.000,00 денари.

- за просветен работник на годината за учебната 2017/2018 год

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе” .

Бр.0801-301
13.12.2018 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за вработување на ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019 година бр. 0801- 302 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/4
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за вработување на ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019 година

1. Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018 година ја усвои измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување на ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 302
13.12. 2018 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе бр. 0801- 303 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

**Бр.0901-322/5
13.12. 2018 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Весник на РМ., бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ., бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.12. 2018 година донесе:

Одлука

за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе

Член 1

Се дава согласност на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и физички лица од страна на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе донесена од Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе бр. 0202-491/5 од 30.11.2018 година.

Член 2

Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0801-303
13.12. 2018 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на вработените на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе бр. 0801- 304 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/6
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр.38/96, 06/2002, 40/2002,49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 06/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 I 64/2018), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.12. 2018 година донесе:

Одлука

за давање согласност на Одлуката за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на вработените на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлуката на Управниот Одбор на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе бр.0202-491/4 од 30.11. 2018 година со која се усвојува Предлог – Одлуката на в.д.директорот бр.0202-490 од 30.11.2018 година за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати на вработените во Јавното претпријатие во износ од 35,00 денари.

Член 2

Вредноста на бодот за пресметување на плати на вработените во ЈКП „Комуналец“, Свети Николе изнесува 35,00денари.

Член 3

Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0801-304
13.12. 2018 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за решавање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на Општина Свети Николе за период 2019-2022 година бр. 0801- 305 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/7
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на ЧЛ. 36 СТАВ 1 ТОЧКА 1 . Законот за локалната самоуправа и член 28 од Законот за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на РМ бр. 149/14, 149/15 И 53/16) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.12. 2018 година донесе

П Р О Г Р А М А

За решавање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на Општина Свети Николе за период 2019-2022 година

1. Вовед

Оваа Програма има за цел да ги утврди активностите за третирање на кучиња скитници, условите, организацијата и обемот на извршувањето, како и начинот на финансирањето.

Решавањето на проблемот сврзан со зголеменото присуство на кучиња скитници, односно за контрола на нивниот број ќе се изврши на начин што ќе биде избран економски оператор што може да ја спроведе целата активност за заштита на кучињата скитници, како единствено можен и препорачан хуман начин на третирање на овие животни, што произлегува и од Одлуката за комунален ред на Општина Свети Николе и мерките за нејзиното спроведување. Хуманиот начин на третирање на животните кучиња скитници подразбира стерилизација на здравите животни и создавање на услови за нивен хуман понатамошен третман и еутаназија на оние животни кои ги исполнуваат критериумите предвидени со член 26,27,28,29,30 и 31 од Законот за заштита и благосостојба на животните .

2. Планирани активности

Програмата за решавање на проблемот со животните кучиња скитници на подрачјето на Општина Свети Николе е заснована на нивна перманентна контрола на подрачјето на целиот град и ги предвидува следните активности:

- заловување на животните,
- нивни транспорт до стационарот,
- прием и клинички преглед,
- вакцинација и дехелментација
- идентификација и водење евиденција,
- стерилизација постоперативно сместување
- транспорт на животните до приближното место од каде се заловени,
- еутаназија на болни и опасни по средината животни.
- еутаназија на кучиња кај кои е искористен можност за вдомување

2.1 Заловување и транспорт

Економскиот оператор е должен работниците ангажирани за заловување на бездомните кучиња да ги опреми со соодветна униформа и средства за лична заштита, како и опрема - јамки и мрежи за заловување, пушка -пиштол за застрелување со средство за времена парализа-успивање, корпи-кафези за транспорт, околувратници и водилки, соодветни средства и опрема за евиденција и идентификација на заловените животни.Транспортот од местото на заловување до стационарот се врши со специјално возило опремено со соодветни кафези за сместување на животните. Униформите и возилото се видно обележени со натпис: “Служба за бездомни кучиња“

2.2 Стационар и медицински третман

Стационарот е објект од тврда градба, лоциран надвор од потесното градско подрачје, опремен со соодветни простории за медицински третман, како и кафези -боксови за сместување на животните и има дозвола за работа од надлежен државен орган. Стационарот – Прифатилиштетреба да е регистриран од надлежен орган - Агенција за храна и ветеринарство и редовно контролира од надлежен Официјален ветеринар.

Заловените животни се транспортираат до стационарот за бездомни кучиња,каде се врши клинички преглед на кучињата, при што се одредуваат кучињата што ги исполнуваат критериумите за еутаназија. Сите клинички здрави кучиња се пренесуваат во болничкиот дел. Секое заловено кучеведнаш се евидентира и се заведуваат и други податоци за животното како раса, пол, старост, особени знаци, место на заловување и др.Непосредно при пристигнување во стационарот над животните –кучињата се врши вакцинација против беснило и дехелментизација

2.2.1 Еутаназија

Еутаназијата ќе се врши во сите случаи кога тоа е утврдено од надлежно министерство, во согласност со важечките закони и наредби (епидемии на заразни болести); при дијагностицирање на болести за кои по мислење на Доктор по ветеринар на медицина третманот е веројатнапричина за непотребна болка и страдање; при дијагностицирање на болести каде што по мислење на Доктор по ветеринарна медицина третманот нема да биде ефикасен за да овозможи прифатлив квалитет на живот; во случај на старост кога, исто така, не може да се овозможи прифатлив квалитет на живот, односно кога животната кондиција е таква што еутаназијата ќе го превенира страдањето; кога темпераментот на животното е таков што предизвикува непосредна опасност за

околината.Еутаназија на кучиња кај кои е искористена можност за вдомување и истите се повеќе од 30 дена во прифатилшѓе. Еутаназираните кучиња се отстрануваат на еден од законските пропишани начини.

2.2.2 Стерилизација (кастрација)

Стерилизацијата на женските и машките кучиња се врши после детален клинички преглед. Сите кучиња кои по мислењена ветеринарниот хирург ги исполнуваат критериумите за операција се оперираат –стерилизираат.По завршената операција, оперираните кучиња се сместуваат во болничкото одделение каде што престојуваат до зараснување на оперативната рана.За време на анестезијата кучињата се маркират со микрочип и маркираниот број се заведува во матичната евиденција.Во постоперативниот период кучињата се сместуваат во наменските кафези, односно боксови, се врши редовно хранење и се под постојан надзор од соодветни стручни лица. Боксовите во стационарот редовно се чистат, се врши дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и соодветна дератизација на целиот простор на стационарот.Непосредно пред напуштање на стационарот над животните се врши клинички преглед и проценка а по потреба и тест за социјализација за одредени кучиња. Кучињата се враќаат на приближно истата локација од каде што претходно биле заловени.

3. Обем на активности

Програмата предвидува заловување и третирање на околу 5 животни месечно, односно околу 20 до 25 годишно. Активностите ќе се одвиваат по потреба. Овластено лице во Општината прима повици од граѓаните за тоа каде има кучиња скитници и писмено по електронски пат го известува економскиот оператор за термин на заловување.Како дневни активности од страна на комуналниот редар и комуналниот инспектор ќе се извршуваат редовните увиди и контроли на градските појаси, согласно Програмата, но и ќе се интервенира по повик од граѓани.Во втората (ноќна)работна активност ,која во зависност од временските услови, ќе се одвива доцна навечер или рано наутро, се предвидува контрола и прифаќање на кучиња на веќе обработените појаси и повторни интервенции.Во градскиот дел на Општината Свети Николе предвидуваме да има околу 15 кучиња скитници . Истите да минале третман во прифатилшѓе да се кастрирани, микрочипувани, со жолта маркица на увото и околувратник . За истите кучиња се води регистар , а од 2020 година секоја година планираме нивна вакцинација –Беснило ,Дехелментизација и клинички преглед.

4. Финансирање

Финансирање на Програмата се врши од средствата предвидени со Буџетот на Општина Свети Николе Плаќањето ќе се врши врз основа на извршена реализација на активности и испорачана фактура. Прилог на фактурата за извршените активности е и работниот налог на извршителот на активностите кој е заверен и со потпис на лице одредено од општината кое е присутно на терен.

5. Носител на активностите и извршител

Носител на активностите од оваа Програма е Општината Свети Николе , а извршител ќе биде избран согласно позитивните законски прописи за што ќе биде склучен и соодветен договор.

6. Надзор

Надзор над извршувањето на Програмата врши Секорот за Урбанизам, заштита на животната средина, комунални работи и отуѓување на градежно земјиште – Одделение за комунални работи.

Инспекциски надзор врши инспекторот за комунални работи и комуналниот редар. Носител на работата и активностите по Програмата се Општина Свети Николе и економскиот оператор и се под надзор на Агенцијата за храна и ветеринарство.

7. Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Свети Николе”, и истата се доставува до Агенцијата за храна и ветеринарство

Општина Свети Николе еднаш годишно доставува Извештај за реализација на Програмата до Советот на Општина Свети Николе.

Број 0801 - 305

Совет на општина Свети Николе

13.12.2018 година

Претседател,

Свети Николе

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошкиот локалитет Била Зора“(втора фаза) бр. 0801- 306 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/8
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ,,бр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13. 12.2018 година донесе:

ОДЛУКА

за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошкиот локалитет Била Зора“(втора фаза)

Член 1

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект: „Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошкиот локалитет Била Зора“ (втора фаза), за финансирање од Програмата за регионален развој на Р.М. за 2019 година, од страна на Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Член 2

Вкупната инвестиција за реализација на проектот изнесува 10.090.684,00 денари од кои Општина Свети Николе обезбедува 30 % од вредноста на предлог-проектот, или 3.027.497,00 денари, а Бирото за регионален развој 70%, односно 7.063.479,00 денари.

Член 3

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година.

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0801- 306
13.12. 2018 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за пренесување право на сопственост без надомест на патничко моторно возило на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе бр. 0801- 307 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/9
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.12.2018 гпдона донесе

ОДЛУКА

за пренесување право на сопственост без надомест на патничко моторно возило на

ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе

Член 1

СЕ ПРЕНЕСУВА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ без надомест на патничко моторно возило С.2.4. 5996830, D.1 LADA, D.3 NIVA, E ХТА21214081872001, 5A 2007, J M1-PATНИСКО, 38 AA – LIMUZINA, 21 21214, P.1 1699, P.3 BENZIN, P.5 8656941, F.1 1310, R S.PLAVA/8 на ЈКП Комуналец – Свети Николе.

Член 2

За уредување на правата и обврските при пренесувањето на сопственоста патничкото моторно возило од член 1 на оваа Одлука ќе се склучи договор кој ќе го потпише Градоначалникот на Општина Свети Николе.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0801- 307

Совет на Општина Свети Николе

13.12. 2018 година

Претседател,

Свети Николе

Кире Алексов сњ.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за набавка на универзално моторно возило за посебни намени бр. 0801-308 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/10
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 64 став 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе, на седницата одржана на ден 13.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за набавка на универзално моторно возило за посебни намени

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за набавка на универзално моторно возило за посебни намени која ќе се користи за потребите на општината и јавните претпријатија што се основани од општината.

Техничките карактеристики на моторното возило ќе бидат дефинирани во тендерската документација.

Член 2

За набавка на моторното возило опишано во член 1 од оваа Одлука, се одобруваат средства од буџетот на Општина Свети Николе во износ од 1.200.000,00 (еден милион и двеста илјади денари).

Член 3

Набавката да се изврши преку постапка за јавна набавка согласно со Законот за јавни набавки.

Член 4

Универзалното моторно возило да се заведе во евиденцијата за основни средства во Секторот за финансиски прашања.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801- 308
13.12.2018 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Председател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Правилник за наградување на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари бр. 0801- 309 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/11
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, 5/2002) и член 140 од Деловникот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе 1/06) Советот на Општина Свети Николе на ден 13.12. 2018 година го донесе следниот

**ПРАВИЛНИК
за наградување на ученици за успеси на републички,
олимписки и меѓународни натпревари**

I. Општи одредби

ЧЛЕН 1

Со овој правилник поблиску се уредува начинот и критериумите врз основа на кои Општина Свети Николе согласно законските прописи и подзаконските акти но во рамките на средствата наменети во Буџетот на Општината за оваа цел ќе доделува наградување на учениците од основните и средните училишта на територијата на Општина Свети Николе како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе за освоени 1, 2 и 3 место на организирани републички, олимписки и меѓународни натпревари.

Се наградуваат учениците кои освоиле награди настапувајќи поединечно или групно.

ЧЛЕН 2

Еднократна помош од член 1 на Овој Правилник (во натамошниот текст: Правилникот) ќе се наградуваат ученици кои освоиле резултати од областа на научноистражувачката активност и процес, спорт и спортски активности, уметност у уметнички активности како и други активности значајни за воспитно–образовниот процес, под менторство на училиштето, врз основа на поднесено лично барање до Општината, предлози од училиштата како и барана дополнителна документација во прилог на истото, по кое постапува Комисија формирана од Градоначалникот.

ЧЛЕН 3

Право на доделување на парична награда имаат државјани на РМ, кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во основни или средно училиште на подрачјето на Општина Свети Николе, како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе и со следниве услови:

1. Да се жители на Општина Свети Николе;
2. Да се ученици во основните и средните училишта на подрачјето на Општина Свети Николе и ученици во училишта во други градови во РМ а жители на Општина Свети Николе
3. Да имаат примерно поведење;
4. По истите да не се спроведени определени педагошки, дисциплински или казнени мерки од страна на училиштето, да не ја има повторувано годината.

А по Основ за освоени 1, 2 и 3 место на организирани републички, олимписки и меѓународни натпревари

ЧЛЕН 4

Финансиските средства за предвидените награди ги обезбедува Општина Свети Николе од Буџетот на Општина Свети Николе.

II. Начини и критериуми за доделување награди за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари како и утврдување на висината за истите

ЧЛЕН 5

Општина Свети Николе во рамки на можностите постапува по предлог од страна на училиштето за доделување на награди за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари за ученици кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во основни

или средно училиште на подрачјето на Општина Свети Николе, како како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе

Општина Свети Николе во рамки на можностите постапува по лично барања за доделување на награди за повеќекратни успеси во текот на учебната година за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари за ученици кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во основни или средно училиште на подрачјето на Општина Свети Николе, како како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе.

ЧЛЕН 6

Во прилог на предлогот Согласно став1 од Член 5 од овој Правилник од страна на училиштето за доделување награди за успеси на ученици на републички, олимписки и меѓународни натпревари, треба да биде доставена комплетна документација со која се докажува основаноста на барањето и тоа:

- Доказ за идентитет на ученикот (копија од извод на родени, лична карта или патна исправа);
- Доказ дека ученикот има успех на републички, олимписки и меѓународни натпревари (копија од Диплома, Признание и сл.), како и опис за истиите;
- Потврда дека ученикот е редовен или вонреден ученик во нивното училиште
- Потврда дека ученикот има примерно поведение и дека кон истиот не е покрената определена педагошка, дисциплинска или казнена мерка од страна на училиштето.
- Копија од трансакциска сметка на ученикот или родителот/старателот на ученикот – во тој случај потребна е и копија од лична карта или патна исправа на родителот.

Во прилог на Барањето Согласно став 2 од Член 5 од овој Правилник од страна на ученикот за доделување награди за успеси на ученици на републички, олимписки и меѓународни натпревари, треба да биде доставена комплетна документација со која се докажува основаноста на барањето и тоа:

- Доказ за идентитет на ученикот (копија од извод на родени, лична карта или патна исправа);
- Доказ дека има успех на републички, олимписки и меѓународни натпревари (копија од Диплома, Признание и сл.), како и опис за истите;
- Потврда дека ученикот е редовен или вонреден ученик;
- Потврда дека има примерно поведение и дека кон истиот не е покрената определена педагошка, дисциплинска или казнена мерка од страна на училиштето каде е ученик;
- Копија од трансакциска сметка на ученикот родителот/старателот на ученикот – во тој случај потребна е и копија од лична карта или патна исправа на родителот.

ЧЛЕН 7

Висината на паричните средства за освоениите места на републички натпревар се дадени во следната табела:

Освоено место	За поединечно учество	За поединец од екипа за групно учество
1 место	5.000.00	800.00
2место	4.000.00	500.00
3 место	3.000.00	300.00

За освоениите места на олимписко и балканско ниво, учесниците се наградуваат со 50 % повеќе од висината на наградите од републичко ниво.

За освоено место на меѓународно ниво , учесниците се наградуваат со 100% повеќе од висината на наградите од републичко ниво.

За учениците кои повеќепати имаат освоено награди на републичко, балканско и меѓународно ниво им следува дополнителен еднократен надоместок во висина од 20.000,00 денари но не повеќе од 7 пати во текот на една годината за истиот ученик, во зависност од можностите на општината.

ЧЛЕН 8

Училиштето најдоцна до почетокот на наредната учебна година да достават до Општината предлог списоци на ученици – кандидати за наградата предвидена во одредбите од член 7 став 1, 2 и 3, а за еднократниот надоместок од член 7 став 4 од овој правилник се доставува лично барање од ученикот со потребната документација до Општина Свети Николе во текот на целата година.

III. Комисија за доделување награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари

ЧЛЕН 9

По поднесени предлози од училиштата и лични барања за доделување на награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари одлучува Градоначалникот на Општината по претходен предлог на Комисијата формирана од Градоначалникот во состав на 5 члена од редот на Општинската Администрација и надворешни членови од областа на воспитно – образованиот процес.

ЧЛЕН 10

Комисијата работи на седници кои ги свикува и со кои раководи Претседателот на Комисијата, минимум 1 пат во текот на месецот или во зависност од пристигнатите барања. За текот на седниците на Комисијата се води Записник.

ЧЛЕН 11

Комисијата ја проверува основаноста и комплетноста на документацијата приложена кон Барањата во согласност со наведените критериуми.

Комисијата согласно утврдената основаност на Барањата изготвува предлог и истиот го доставува до Градоначалникот.

Врз основа на прифатениот предлог од страна на Градоначалникот се донесува Решение за доделување награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари.

IV. Преодни и завршни одредби

ЧЛЕН 12

Составен дел на Правилникот се обрасците за доделување награди на ученици за успеси на републички, олимписки и меѓународни натпревари.

ЧЛЕН 13

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во "Службен Гласник на Општина Свети Николе а ќе се применува од 01.01.2019 година.

Бр.0801-309
13.12.2018 година

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Правилник за остварување на правото на парична помош на самохраните родители жители на Општина Свети Николе бр. 0801- 310 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/12
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 како и Член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (СЛ.весник на РМ 5/2002) и член 140 од Деловникот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе 1/06) Советот на Општина Свети Николе на ден 13.12.2018 година го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК

За остварување на правото на парична помош на самохраните родители жители на Општина Свети Николе

- I. Општи одредби**
- II.**

ЧЛЕН 1

Со овој правилник поблиску се уредува начинот и критериумите врз основа на кои Општина Свети Николе, согласно законските прописи и подзаконските акти, но во рамките на средствата наменети во Буџетот на Општината за оваа цел, ќе доделува еднократна парична помош на самохраните родители, жители на Општина Свети Николе.

ЧЛЕН 2

Еднократна парична помош од член 1 на Овој Правилник (во понатамошниот текст: Правилникот), се доделува на самохран родител, врз основа на поднесено барање до Општината како и барана дополнителна документација во прилог на истото, по кое постапува Комисија формирана од Градоначалникот.

ЧЛЕН 3

Како Самохран родител во смисла на овој Правилник се однесува на случај кога еден од [родителите](#), од објективни или субјективни причини, сами се грижат за своето дете или деца до 18 или 26 години доколку е на редовно школување.

Во **објективни причини** спаѓаат: смртта на брачниот другар, невработеност на родителот кој после разводот се грижи за доверено дете на еден од родители и да се грижи после разводот, по разводот, [болест](#) на партнерот, долг период на отсуство поради извршување на казна, воена служба, итн.

Во **субјективни причини** се вбројуваат околностите на раѓање на детето надвор од бракот или вештачко оплодување на жената под услов таткото да остане непознат.

ЧЛЕН 4

Финансиските средства за предвидените за еднократна парична помош за поддршка на самохрани родители ги обезбедува Општина Свети Николе од Буџетот на Општина Свети Николе ставка.

II. Начини и критериуми за доделување на еднократна парична помош за поддршка на самохрани родитрли

ЧЛЕН 5

Општина Свети Николе во рамки на можностите постапува по барања за еднократна парична помош на самохрани родители невработени или вработени со ниски парични примања – под 15 000 денари Нето плата на месечно ниво на родителот за следниве основи и тоа по основ на:

- Лекување во земјава и странство и тешко болни лица и приматели и терапија;
- Школување;
- Настаната материјална штета од пожар, поплава и други природни и неприродни катастрофи;
- Друго

ЧЛЕН 6

Во прилог на барањето за доделување еднократна парична помош за самохрани родители, треба да биде доставена комплетна документација со која се докажува основаноста на барањето и тоа:

- Доказ за идентитет на барателот/примателот (копија од извод на родени, лична карта или патна исправа);
- Копија од извод на родени на децата;
- Доказ дека бракот е разведен, Извод од матична книга на умрени доколку брачниот другар е починат или Изјава дека живее сам со детето/децата;
- Копија од трансакциска сметка;
- Потврда за месечни примања кои не го надминуваат нето износот од 15 000 денари;
- Потврда од АВРМ за невработеност на членовите на семејството.

Како и согласно причината која се наведува за секој основ и тоа за:

- Лекување во земјава и странство, тешко болни лица и приматели на терапија потребно е да се достави:
 - Доказ за болеста / терапијата на примателот издадена од овластено лице
- Школување потребно е да се достави:
 - Потврда од образовната институција, доказ дека член од семејството е ученик, студент
- Настаната материјална штета од пожар поплава и други непогоди потребно е да се достави:
 - Податоци за местото каде е настаната материјалната штета
 - Потврда за утврдена состојба издаден од овластена институција (пожарна, полиција) или увид на лице место;
- Друго потребно е да се достави останата документација за доказ согласно намената.

Висината на паричната помош, Комисијата ја утврдува во висина од 7 000 денари по дете во семејството, но да не го надминува износот од 21 000 денари.

- III. **Комисија за доделување на еднократна парична помош на самохрани родители**
- IV.

ЧЛЕН 7

По поднесени барања за доделување на еднократна парична помош на самохрани родители до 21.000 денари одлучува Градоначалникот на Општината по претходен предлог на Комисијата формирана од Градоначалникот составена од 5 члена од редот на Општинската Администрација и надворешни членови од областа на социјалната заштита и заштитата на децата.

ЧЛЕН 8

Комисијата работи на седници кои ги свикува и со кои раководи Претседателот на Комисијата, минимум 1 пат во текот на месецот или во зависност од пристигнатите барања. За текот на седниците на Комисијата се води Записник.

ЧЛЕН 9

Комисијата ја проверува основаноста и комплетноста на документацијата приложена кон Барањата во согласност со наведените критериуми.

Комисијата согласно утврдената основаност на Барањата изготвува предлог и истиот го доставува до Градоначалникот согласно член 7 од Правилникот да изврши доделување на еднократна парична помош на самохрани родители. Врз основа на прифатениот предлог од страна на Градоначалникот се донесува Решение за доделување еднократна парична помош на самохрани родители

IV. Преодни и завршни одредби

ЧЛЕН 10

Составен дел на Правилникот се обрасците за доделување еднократна парична помош на самохрани родители.

ЧЛЕН 11

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во "Службен „Гласник на Општина Свети Николе,, а ќе се применува од 01.01.2019 година.

Бр.0801-310
13.12.2018 година

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2019 година бр. 0801- 311 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/13
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМв бр.5/02). Советот на Општина Свети Николе на ден 13.12. 2018 година, донесе:

ПРОГРАМА

За активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2019 година

1. Важноста на информатичката и комуникациската технологија

Со користењето на информатичката технологија се зголемува ефикасноста и ефективноста на работењето на администрацијата и услугите што се нудат како производ на самата администрација. Вложување во квалитетна информатичка опрема значи вложување во брзината и ефикасноста на работењето на администрацијата, тоа значи задоволни корисници на електронските услуги Ы странки и сите лица засегнати со изходот од работата на администрацијата. Модернизирањето на информатичката инфраструктура вклучувајќи квалитетен хардвер и софтвер значи, побрз и поефективен тек на работите и значително подобри услуги кон граѓаните. Ивестицијата во информатичката технологија е повратна инвестиција т.с. со самото инвестирање се намалуваат трошоците за обработка на податоци и дополнителен ангажман на луѓе.

2. Хардверска и софтверска подготвеност на општината

Потребно е инвестирање во хардверската опрема и софтверската платформа во општината поради зголемиот број на апликативни софтвери кои бараат подобра хардверска подготвеност. Набавка на нов хардвер кој би ги задоволувал потребите за идејни решенија и пораст на користењето на информатичките ресурси. Доколку континуирано се обновува инфраструктурата и алатките за работа општината нема да се соочува со проблеми и нема да се оптеретува буџетот.

3. Стратешки цели

Обезбедување на ИКТ инфраструктура

Информатичка инфраструктура значи збир на хардвер и софтвер која е централизирано менаџирана како клиент - сервер околина која има за задача да обезбеди непречен проток на податоци и овозможување на квалитетни електронски услуги.

- Безбедна и ефикасна инфраструктура;
- Проширување и подобрување на инфраструктурата;
- Контролирано и безбедно отклонување на проблеми;
- Лесно надградлива и флексибилна инфраструктура;

Оптимизирање на информатичка инфраструктура

Оптимизирање на информатичка инфраструктура значи подобрена комуникација со уредите во склоп на околината, менаџирање на самата околина во зависност од потребите и приоритетот на истите. Придобивките кои ќе проследат се следниве:

- Ги намалува трошоците;
- Нови сервиси и подобрен квалитет;

- Брзи реакции;
- Високо ниво на корисничка продуктивност;
- Флексибилен пристап;
- Брзо опоравување од оштетување или дефект;

Капацитети и знаења

Општината има потреба од континуирано зајакнување на способностите, вештините и знаењата на вработените во информатичкиот сектор како и администрацијата односно корисниците на ИКТ опремата, со што би се организирале интерни и надворешни обуки, тренинзи, од областа на ИКТ .

Безбедност

Безбедноста во информатичкиот систем е од големо значење на кое мора да се посвети големо внимание а тие се:

- Обезбедување на сигурносен проток на податоци ;
- Обезбедување на соодветни енкрипции и сертификати за внатрешно користење на ресурсите и податоците;
- Обезбедување на лични податоци на вработените;
- Обезбедување од надворешни влијанија, кражба на податоци, малициозни програми и упад во информатичкиот систем;
- Изработка на (disaster recovery plan) план за опоравување од катастрофа;
- Обезбедување на сигурност на корисниците на е-услугите;
- Обезбедување на личните податоци на корисниците;
- Изработка на решение за сигурносна, енкриптирана копија на податоците – backup и нејзино правилно чување;
- Изнаоѓање решение за чување на податоците односно резервните копии (backup) во cloud system.

Воведување на е-услуги

Овозможување на електронски услуги на граѓаните и бизнис заедницата кои ќе допринесат за поефикасна реализација на бараните услуги, со олеснет пристап, и достапност.

Изготвување на сервис директно на веб страницата на општината за поднесување на документи и барања по електронски пат. Бенифиции од воведувањето на е-услугите:

- Намалување на трошоците за хартија;
- Намалување на трошоците за печатење;
- Намалување на обемноста за работа на администрацијата;

ИКТ БУЏЕТ за 2019 година

ред.бр.	Опис	Количина	Ед.цена Буџет 2019	Вкупно Буџет 2019
1	Набавка на дехтоп компјутери	6	25,000	150,000
2	Набавка на печатари	4	15,000	60,000
3	Набавка на мултифункционални печатари	4	30,000	120,000
4	Набавка на преносни (лаптоп) компјутери	2	24,000	48,000
5	Набавка на мрежна опрема (свичеви , рутери, огнен ѕид)	1	160,000	160,000
6	Преносни УСБ Мемории	20	400	8,000
7	NAS уред за мрежно складирање на податоци и бекап	2	15,000	30,000
8	Надградба на систем за видео надзор	1	80,000	80,000
9	Пасивна мрежна опрема мрежни кабли, мрежен алат, конектори и др.	1	40,000	40,000
10	Резервни делови за тековно одржување и сервисирање на компјутерите (напојувања, хард-дискови и др.)	1	20,000	20,000
11	UPS уред за непрекинато напојување	4	8,000	32,000
12	Лиценцирана антивирусна заштита (едногодишна лиценца) три серверски	1	20,000	20,000
13	Надградба и одржување на софтвер за даночно одделение LTAS	1	100,000	100,000
14	Надградба и одржување на софтвер за одделение за финансии и буџет ЕДУСОФТ	1	70,000	70,000
			Вкупно:	938,000

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

Бр. 0801 - 311
13.12.2018
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2019 година бр. 0801- 312 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/14
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018 година донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2019 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа:

- Континуитет во одржувањето на традиционалните културно уметнички манифестации;
- Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на Општина Свети Николе;
- Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Македонија и странство во Општина Свети Николе;

- Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со збратимените градови на Општина Свети Николе;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници.

I. Приходи –дотации и општински буџет

		Буџет 2019
1	Библиотечна дејност - K1	15000
2	Музичко и сценско – уметничка дејност - K2	4421795
3	Музичко – кинотечка дејност - K3	3137469
4	Самофинансирачки активности	1103701
5	Средства од Буџет на Општина	2358400
	ВКУПНО	11036365

Прих.конто K1 и K2	Вид на приход	Буџет 2019
723411	Членарина во институци од областа на културата	250000
723412	Приходи од билети за културни манифестации	200000
725939	Останати неданочни приходи	653701
	ВКУПНО	1103701

Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани

	Министерст во за култура	Буџет Општина Свети Николе	Вкупно Буџет
АКТИВНОСТИ	2.019	Буџет 2019	2.019
Шоу за деца „Свездички“		50.000	50.000
Фестивал на изворен фолклор Тодорица		350.000	350.000

Ден на Општина –14 Септември		150.000	150.000
Трансфери за изградба на црква “Света Лидија Македонка” и за потребите на други цркви во Свети Николе, парохија		300.000	300.000
Светиниколски есенски културен бран (културни настани и ликовна колонија)		300.000	300.000
Културен настан Моторијада 2019 Свети Николе со богата музичка програма		300.000	300.000
Меѓународна културна соработка		30.000	30.000
19 Декември – Патрон на градот Свечена академија и свечена седница Свети Никола		150.000	150.000
Организација на 19 Декември Патрон на градот Свети Николе со музичка програма и др.содржини		200.000	200.000
КУД Јанко Глигоров		50.000	50.000
Промоции на книги		20.000	20.000
Новогодишна и Божиќна програма		20.000	20.000
Ден на шегата – априлијада		10.000	10.000
Драмско студио „Колибри и Глорија“		60.000	60.000
Монографија 50 години Дом на култура К.П Мисирков		50.000	50.000
Вкупно плати и надоместоци од плати на програма К2		308.400	308.400
Културна манифестација по повод ден на ромите		10.000	10.000
Вкупно средства предвидени од Буџет на Општина			2.358.400
Вкупно средства предвидени од самофинасирачки средства			1.103.701

Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности Програма К2		1.090.000	1.090.000
Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности програма К1		10.000	10.000
Вкупно средства предвидени од самофинансирачки активности Програма К3		3.701	3.701
Средства од Блок дотација од Министерство			7.574.264
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К2	3.594.024		3.594.024
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК2	827.771		827.771
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК1	15.000		15.000
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К3	2.642.508		2.642.508
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК3	494.961		494.961
Вкупно			11.036.365

IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за култура, Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе, предвидени за 2019 година. При реализација на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти поврзани со културата.

V. Манифестации поддржувани со други форми на активности

****Ден на Општината**

За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободување на градот.

****Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“**

Во организација на локалната самоуправа во Свети Николе, се празнува 19 декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе.

На 17 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува

„Свечена академија“ на познати и реномирани групи.

На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 2017/2018 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и средното училиште „Кочо Рацин“, признание за просветен работник на годината, како и дипломи за освоени места на ликовниот и литературниот конкурс.

На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“.

****Новогодишна програма**

За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување на пакетчиња за најмалите.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801-312
13.12.2018
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2019 година бр. 0801- 313 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/15
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на РМВ бр.5/02) и член 6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на социјалната заштита за 2019 година

И. ВОВЕД

Основната цел на Програма за социјална заштита е развој на интегрален, транспарентен и одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на социјалната заштита.

Програмата за социјална заштита се заснова на Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита, како и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната заштита, но и надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината Свети Николе, со кои се уредени правата од областа на социјалната заштита.

ИИ. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :

- ☞ Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- ☞ Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- ☞ Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- ☞ Подобрување на стандардот на граѓаните;
- ☞ Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
- ☞ Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

ИИИ. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма.

Целни групи со оваа програма се опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани, жени, стари и изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со посебни потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.

Активности кои се опфатени со оваа програма се:

1. Еднократна и социјална парична помош

- ☞ Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи (жители на општина Свети Николе) од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат од друг вид на заболувања.

Документи:

*Барање

*Лична карта за идентификација

*Трансакциона сметка

*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

*Медицински документи

- ☞ Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе
Еднократна парична помош ќе се доделува на следните корисници:

1. самохрани родители - жени и мажи;
2. жени и мажи жртви на семејно насилство;
3. лица со посебни потреби - жени и мажи, како и на нивните семејства;
4. семејства во кои не работи ниту еден член;
5. семејства во кои работи само еден член од семејството;
6. семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави).

Документи:

*Барање

*Лична карта за идентификација

*Трансакциона сметка

*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

**Решение или потврда за социјалната положба од надлежна институција (се однесува за од 1 до 5)

*** За бта точка, најпрвин се доставува Барање за да Комисија за проценка на штети излезе на увид, по увидот од терен, се доставуваат и: записник од Полиција, потврда од ТППЕ Свети Николе, лична карта и трансакциона сметка.

Во текот на 2019 година ќе се води родово поделена статистика врз основа на поднесените барања за доделување на еднократната парична помош со цел да се утврди користење на средствата од буџетот од страна на мажи и жени во општината.

Џ Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - жители на општина Свети Николе

Документи:

*Барање

*Лична карта за идентификација

*Извод на матична книга на родените како доказ за оставување на право на финансиски средства по овој основ

*Извод од матична книга на венчани (доколку се венчани родителите)

*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

*Трансакциска сметка

Џ Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица Ѓ жени и мажи

*Барање

*Лична карта за идентификација

* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

*Трансакциска сметка

*Чек од пензија

*Медицински документи

Џ Доделување на парични средства самохрани родители

*Барање

*Лична карта за идентификација

* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

*Трансакциска сметка

*Чек од пензија

*Доказ од факултет дека детето е редовен студент

*Доказ за семејно матријалната состојба

2. Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од

градинката

- ☞ Народна кујна со проширување на опфатот на корисници - жени и мажи од руралните средини. За социјално загрозени семејства, преку Народна кујна континуирано ќе се обезбедува топол оброк и за 2019 година.
- ☞ Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола
Општина Свети Николе во континуитет доделува социјални пакети на социјално ранливи категории и лица од руралните средини.
- ☞ Божиќни подароци за социјално загрозени семејства (жени и мажи)
Општина Свети Николе во континуитет доделува подароци на социјално загрозените семејства.
- ☞ Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за децата од градинката и заедно со програма од овие дечиња се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.
- ☞ Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди
Во случај на несреќи и елементарни непогоди, Општината секоја година предвидува средства за помош на семејствата зафатени од непогодите.

3. Лица со посебни потреби

- ☞ Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби.
На 3-ти декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби, Градоначалникот на Општина Свети Николе во континуитет ги посетува лицата кои престојуваат во Дневниот центар за лица со посебни потреби, за кој ден со подароци, коктел и програма подготвена од овие лица се одбележува денот.
- ☞ Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за лицата со посебни потреби кои престојуваат во Дневниот центар и заедно со програма од овие лица се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.
- ☞ Летен камп за лицата со посебни потреби.
Во континуитет, лицата со посебни потреби во месец Август престојуваат во детското одмаралиште во Стар Дојран со нивните родители
- ☞ Превоз за лицата со посебни потреби, како и канцелариски материјал
За да се овозможи поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во општественото живеење, Општината ќе обезбеди превоз за лицата за активности надвор од Дневниот центар. Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување и учество во културни активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад со наставната програма. Општината во континуитет предвидува средства и за канцелариски материјал за функционирање на Дневниот центар.

За сите погоре наведени активности следува табеларниот приказ на приходите и расходите за Буџет на Општина свети Николе за 2019 година:

IV. ПРИХОДИ

Р.бр.	ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	БУЏЕТ 2019
1	Средства обезбедени од блок дотации	26300000
2	Средства обезбедени од целодневен престој - самофинансирачки средства	11625200
3	Средства обезбедени од донации	0
4	Средства обезбедени од Буџетот на општина Свети Николе	3073840
	ВКУПНО:	40999040

РАСХОДИ

Р.бр.	Активности	Дотација 2019	Буџет на самофинансирачки активности 2019	Донација 2019	Буџет на Општина 2019	Вкупно
	Еднократна и социјална парична помош					1.200.000
1.	Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе (социјално загрозени категории)				400.000	400.000
2.	Доделување на парични средства на самохрани родители				300.000	300.000
3.	Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - жители на општина Свети Николе				400.000	400.000
4.	Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица Ѓ жени и мажи				100.000	100.000
	Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од градинката					700.000

5.	Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола				300.000	300.000
6.	Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка				200.000	200.000
7.	Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди				200.000	200.000
	Лица со посебни потреби					450.000
8.	Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби				50.000	50.000
9.	Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби				50.000	50.000
10.	Летен камп за лицата со посебни потреби				60.000	60.000
11.	Превоз за лицата со посебни потреби				50.000	50.000
12.	Канцелариски материјал за лицата со посебни потреби				20.000	20.000
13.	Работни средби со стручни лица и децата со аутизам заедно со нивните родители				30.000	30.000
14.	Други договорни услуги				190.000	190.000
	ВКУПНО ОД 1 ДО 14					2.350.000
	Трансферни средства					38.349.040
15.	Блок-дотации Детска градинка - плати	21.208.362				21.208.362

16.	Блок-дотации Детска градинка - материјални трошоци	5.091.638			423.840	5.515.478
17.	Расходи од самофинансирање - детска градинка		11.625.200			11.625.200
	Капитални инвестиции					300.000
18	Санација и адаптација на простор за детско одморалиште во Стар Дојран				300.000	300.000
	ВКУПНО	26.300.000	11.625.200	0	3.073.840	40.999.040

I. АКТИВНОСТИ И ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на Општина Свети Николе предвидени за 2019 година.

-Во текот на 2019 година се планира изградба на детска градинка во с.Ерцелија во износ од 5.103.293 денари . За реализација на оваа активност и обезбедување на финансиски средства аплицирано е во Министерство за труд и социјална политика Скопје.

- Во текот на 2019 година се планира реконструкција на детска градинка Клон 2 во износ од 2.600.000 денари .

-Во текот на 2019 година се планира адаптација на простории за детска градинка во с.Горобинци во износ од 1.300.000 денари . За реализација на оваа активност и обезбедување на финансиски средства аплицирано е во Министерство за труд и социјална политика Скопје.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство.

ВИИ. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на Општината.

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе.

ВИИИ. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Во општина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запустени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Свети Николе ќе ги поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и социјализација. Одбележувањето на денот на инвалидизираните лица се случува во организација на Здружението на инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во програмата К4 каде се наоѓаат сите невладини организации.

****ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Други форми на активности, кои ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на Општина Свети Николе се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага општината,
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

ИЦ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0801- 313

13.12.2018 година

Свети Николе

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2019 година бр. 0801- 314 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/16
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на членовите 94,95,96 и 97 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М. „бр.15/15,98/15,193/15,226/15,31/16,142/16 и 190/16), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр.193/16), член 15 од Статутот на Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 01/.2006), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12. 2018 година, донесе

ПРОГРАМА **за уредување на градежно земјиште на подрачјето** **на Општина Свети Николе во 2019 година**

ВОВЕД

Оваа програма особено ги содржи следните поглавја:

- I. Просторот кој е предмет на уредување;
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- IV. Изворите на финансирањето на Програмата;
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII. Динамика и извршување на Програмата;
- IX. Надомест за изградба и реконструкција на инфраструктурни објекти на територијата на Општина Свети Николе.
- X. Одредби за реализација на програмата

I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на ова Програма за уредување на градежно земјиште за Општина Свети Николе е просторот кој е дефиниран како градежен опфат на градежно изградено и градежно неизградено земјиште дефинирано со Урбанистички план „ЛУПД или ДУПД. за град Свети Николе и сите останати населени места во Општина Свети Николе.

I.I. ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони според местоположбата во однос на централното градско подрачје и опфатот е ограничен со следното:

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:

Тргувајќи од раскрсницата помеѓу улица “Младинска” и „Карпошева”, по улицата „Младинска” до спој со улица „29-ти Ноември”, десно по улица „29-ти Ноември” до спој со улица „Јанко Глигоров”, лево по улица „Јанко Глигоров” до спој со улица „Вељко Влаховиќ”, десно по улца „Вељко Влаховиќ” се до сервисот „Бацоц”, десно преку мостот на „Светиниколска река” до улица „Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по улица „Маршал Тито” до спој со улица „Гоце Делчев” лево по улица „Гоце Делчев” со спој со улица „11-ти Октомври”, десно по улица „11-ти Октомври” до спој со улица „Септемвриска”, лево по улица „Септемвриска” до спој со улица „Крсте Мисирков”, десно по улица „Крсте Мисирков” до спој со улца „Овчеполска”, по целата должина на улица „Овчеполска” до спој со улица „Питу Гули”, десно преку мост (кај Дардо) до улица „Кочо Рацин”, по улица „Кочо Рацин” до спој со улица „Крсте Мисирков” и лево со улица „Крсте Мисирков” до раскрсница со „Младинска” и улица „Карпошева”

2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците:

Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона.

3.Индустриска зона-Свети Николе

Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште кон Овче Поле, од двете страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче Поле се до границите определени со ГУП. Инвенсторите кои ќе градат надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласности.

4.Индустриска зона „Овче Поле,,

Оваа зона го опфаќа постојните капацитети на индустриски објекти кои се наоѓаат во делот помеѓу железничката станица и магистралниот пат М5 Штип –Велес , истите егзистираат и ново предвидените согласно Деталниот урбанистички план за индустриска зона „Овче поле,,

Инвенсторите кои ќе градат надвор од границите на УП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласности

5. Зона “мало стопанство”

Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска а зона, која го опфаќа реонот помеѓу реката Периш, патот од “Југосуровина” до Здружението на возачите и автопатот Миладиновци - Штип.

7.Населени места во Општина Свети Николе

Прва зона:

А): Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,

Втора зона:

Б): Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.

В) сите останати места

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се подразбира:

II- 1 Подготвителни работи и

II - 2 Расчистување на градежно земјиште

II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:

- Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати.
- Изработка на урбанистички планови
- Изработка на проектна документација за изградба на инфраструктурни објекти.

II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистување на градежното земјиште со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежното земјиште а градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи;
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна парцела), со транспорт на материјалот до одредена депонија

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште е изградба на инфраструктурни објекти како што се пристапна улица, водоводна мрежа, канализациона мрежа, електро мрежа со сите свои приклучни елементи како канализациони, водомерни шахти, бандери и друго како можност за индивидуални приклучоци.

Приклучувањето на објектите во мрежата може да го вршат единствено овластени претпријатија по издадено одобрение за приклучок од Општина Свети Николе а на товар на барателите за приклучок, согласно нивните пресметки за потрошен материјал, работна рака , такси и друго..

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

III– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со:

- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат,(улицы со тротоари);пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови
- изградба на електрична мрежа;
- улично осветлување
- изградба на водоводна мрежа
- изградба на фекална канализација.
- Изградба на атмосферска канализација

III – 2 Повисок степен на уреденост:

Повисок степен на уреденост ги опфаќа објектите од точка III– 1 и дополнително

- ПТТ(оптичка-телекомуникациона)мрежа
- топлификациона мрежа
- паркинг простори
- гасоводна мрежа
- пречистителна станица за отпадни води

III-3 Понизок степен на уреденост

- непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран јавен пат
- сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа)
- септичка јама(нема приклучок на фекална канализација)
- сопствен одвод на атмосферски води(нема атмосферска канализација)
- нестандардно улично осветлување
- надземна нестандартна електрична мрежа.

III –4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

а.) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти;
- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разведен орман за колективни станбени згради;

Трошоците за уредување на градежното земјиште, што подразбира примарни инфраструктурни објекти со приклучни елементи како можност за индивидуални приклучоци се на товар на Општина Свети Николе.

Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства, но не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна на инвеститорот.

III – 5 Опредметување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела.

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши сопственикот на земјиштето согласно Одобрението за градба. (инвеститорот).

IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ –РАСХОДИ

ПРИХОДИ

А.Извори на финансирање		ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ НА ОПШТИНА 2019 год	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ 2019 год
1	Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од корисници на земјиште за изградба на објекти	5.000.000	
2	Средства од надоместок за користење на јавно прометни површини	1.500.000	
3	Приходи од јавно осветлување	13.000.000	
4	Приходи од закупнина на имот на општина Свети Николе	1.000.000	
5	Други неданочни приходи на општината	1.000.000	
6	Надомест од продажба на градежно земјиште	5.000.000	
7	Трансфери од Агенција за државни патишта	3.293.294	
8	Надоместок од утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти	2.628.967	

9	Приходи од закуп на земјоделско земјиште	15.225.816	
10	Приходи од надоместок за одржување на јавна чистота	3.500.000	
11	Приходи од други донатори(домашни и странски)		11.363.479
12	Проект финансиран од Европска унија		15.000.000
13	Грант пеку меѓугранична соработка со Грција		10.000.000
	ВКУПНО	51.148.077	36.363.479

РАСХОДИ

Ф		УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ	БУЏЕТ 2019	ДОНАЦИИ 2019
Ф1	Ф10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		
		ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено место -Урбанистичко архитектонски проекти и ревизија на горе наведените и геодетски услуги	5.225.340	
Ф1	Ф10	Изработка на урбанистички планови за 8 села (Горобинци,Ерцелија,Мустафино,Трстеник,Преод,Амзабегово,Кадрфаково и Црнилиште) ДДВ	800.000	
		Вкупно Ф1	6.025.340	0
Ф2	Ф20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		
		Надзор на изведбени работи во инфраструктурата	1.300.000	

		Стратегиска оцена за влијание на УП врз животната средина	300.000	
		Елаборати за животна средина	200.000	
		Стручна ревизија за урбанистички планови	400.000	
		Вкупно Ф2	2.200.000	0
	ФАА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ –КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		
		Експроприација	1.000.000	
		Подготвување на техничка документација за сите видови на проекти за инфраструктурни објекти и ревизија на горе наведените	3.000.000	
		Вкупно ФАА	4.000.000	0
ГА		ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		
	ГАВ	Изградба и реконструкција на комерцијални објекти – Градтски пазар	130.000	15.000.000
		ВКУПНО ГАВ	130.000	15.000.000
ЈГ	ЈГА	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		
		Реконструкција на водоводна мрежа во град Свети Николе	2.000.000	
		Вкупно ЈГА	2.000.000	0
ЈЗ	ЈЗ0	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		
		Јавно осветлување – потрошувачка на ел.енергија	3.000.000	
		Реконструкција на капацитетите за енергетика	1.500.000	
		Новогодишно украсување	100.000	
		Вкупно ЈЗ	4.600.000	
ЈА	ЈАВ	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		
		Набавка и монтажа на систем за управување на улично осветлување во Општина Свети Николе	3.422.000	

		ЈАВ	3.422.000	0
J4	J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		
		Чистење на јавно прометни површини	3.000.000	
		Чистење на градското речно корито (3 пати во годината)	750.000	
		Зимско одржување	1.000.000	
		Проект за јавна чистота –ангажирање на лица	1.500.000	
		Вкупно J4	6.250.000	0
JK	JKA	ЈАВНА ЧИСТОТА КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА –КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		
		Набавка на канти за смет и контејнери	1.200.000	
		Набавка на скип за ЈКП Комуналец		4.300.000
		Набавка на возило за чистење на снег	1.200.000	
		Вкупно JKA	2.400.000	4.300.000
J5	J50	Јавен локален превоз на патници во рурални средини во Општина Свети Николе	1.000.000	
		Вкупно J5	1.000.000	0
J6	J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ		
		Обележување и поставање на хоризонтална и вертикална сигнализација	300.000	
		Вкупно J6	300.000	0
J7	J70	Одржување на зелени површини околу зградите	150.000	
		Вкупно J7	150.000	0
J8	J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		
		Рушење на бесправно изградени објекти	150.000	
		Ерадикација на животни скитници и дератизација	50.000	
		Вкупно J8	200.000	0
ЈД	ЈД	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО СЕЛАТА		

	ЈДА	Изградба и реконструкција на локален пат во с. Преод до м.в Бареш и с. Делисинци	4.500.000	
		Вкупно ЈДА	4.500.000	
	ЈДВ	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ		
	ЈДВ	Крпење и санирање на улици во град и села во Општина Свети Николе	4.600.000	
	ЈДВ	Реконструкција и санација на улица Ангел Трајчев	378.497	
		Вкупно ЈДВ	4.978.497	
ЈИ		ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО ГРАДОТ И СЕЛАТА		
ЈИ	ЈИА	Реконструкција и ревитализација на прочистителна станица за отпадни води Свети Николе	0	10.000.000
		Вкупно ЈИА	0	10.000.000
ЈЛ	ЈЛА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО ГРАД СВЕТИ НИКОЛЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
	ЈЛА	Реконструкција на фонтана во градски парк	2.385.035	
		Вкупно ЈЛА	2.385.035	0
ЈК	ЈКО	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
		Набавка на бехатон плочки	2.500.000	
		Вкупно ЈКО	2.500.000	0
ЈМ	ЈМА	ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ ПОВРШНИ –ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА ПЕШАЧКИ И ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ		
		Изградба на пешачка и велосипедска патека Св.Николе-с.Кнежје 2 фаза	3.027.205	7.063.479
		Изградба на детско игралиште во населба Шутка	200.000	
		Пошумување	100.000	
		Вкупно ЈМА	3.327.205	7.063.479
ЈН	ЈНА	ДРУГА УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
	ЈНА	Набавка на клупи за седење на јавни површини и летниковци	750.000	

	Набавка и поставување на цветни жардињери	30.000	
	Вкупно ЈН0	780.000	0
	ВКУПНО ЗА Ј-ПРОГРАМА	38.792.737	21.363.479
	ВКУПНО ЗА Г-ПРОГРАМА	130.000	15.000.000
	ВКУПНО Ф –ПРОГРАМА	12.225.340	0
	СЕ ВКУПНО	51.148.077	36.363.479

Во текот на 2019 година планирани се следните активности за кои се поднесени апликации за обезбедување на средства за нивна реализација:

- Изградба на фекална канализација во нас. “Кнежевски пат” во износ од 4.540.158 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.
- Изградба на фекална канализација за дел од населба “Рудина” во износ од 5.650.040 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.
- Изградба на фекална канализација за дел од населба “Рудина 2” во износ од 6.058.661 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.
- Реконструкција на фекална канализација на ул.“Васка Циклева” во износ од 1.672.858 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.
- Изградба на атмосферска канализација за дел од ул. “Ќиќевачка” во износ од 1.035.386 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.
- Реконструкција на водоводна мрежа за улица “Васка Циклева” во износ од 1.748.345 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за транспорт и врски Скопје.
- Изградба на мост на река “Мавровица” (кај ТД Андонови) во износ од 6.525.626 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за животна средина Скопје.

Во текот на 2019 година се планира изградба на стационар за кучиња скитници и истиот би можел да се користи како едукативен центар за нашите млади ветеринарни ученици како и усовршување на ветеринарната служба в општина Свети Николе. За оваа намена ќе се обезбедат финансиски средстав во износ од 922.500 денари кои ќе ги обезбедиме преку проекти изработени од локалниот економски развој на општината.

По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција.

Програмата за уредување на градежно земјиште е родово одговорна. При нејзината изработка се земаа предвид потребите, улогите и начините на користење на времето и ресурсите од страна на жените и мажите.

Конкретно при изработка на урбанистички планови за 8 села од општината, ќе бидат земени предвид потребите и навиките на жените и мажите од населените места, и тоа при

- Планирање на коловози да се предвиди и изградба на тротоари со цел да одговори на потребите на жените и мажите за движење, како и истите да бидат пристапни за детски колички и лица со посебни потреби кои се движат со помош на количка.
- При планирање на мрежа за осветлување, истата да соодветствува на движењето на жените, со што ќе се обезбеди нивна поголема безбедност.
- Планирањето на изградба и реконструкција на водоводна мрежа, да се води од потребите на мажите и жените и нивните различни улоги во домаќинството. - Дополнително, во насока на подобрување на животот на жените и мажите во општина, во програмата се планира изградба на пешачка и велосипедска патека, како и детско игралиште во една од населбите.

На овој начин Општина Свети Николе покажува дека ги подржува и применува принципите на родово одговорно креирање на политиките и следствено –родово одговорно буџетирање. Покрај ова овие практики имаат за цел да ги слушнат и да одговараат подеднакво на потребите на мажите и жените, тие истовремено го зголемуваат нивото на транспарентност, го подобруваат учество на граѓан(к)ите и ги подобруваат економските политики на општината.

Програмата овозможува буџетско следење ,транспарентност и ефикасност на обезбедените средства за спроведување на родоворо буџетирање.

VI. Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Свети Николе

(1) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост се пресметува по м2 корисна површина врз основа на заверениот основен проект помножен со следните коефициенти:

1. За станбени објекти:

- станбени повшини, 1,0,
- станбени простории со висина до 2,50м, потпокривен простор 0,2
- лоџија затворена од три страни, 0,4.
- подлоџија затворена од две страни, 0,3,
- балкони, тераси, 0,2,
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2,
- помошни простории, остава за гориво, котлари, визба , 0,3,
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот, 0,3,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,
- стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1.

2. За деловни јавни производни објекти:

- простории, 1,0,
- магацини, 0,5,
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,
- трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1,
- лоџија затворена од три страни, 0,5,
- подлоџија затворена од две страни, 0,4,
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3.

3. За други објекти:

- катни гаражи, 0,05
- спортски покриени објекти, 0,5
- спортски откриени објекти, 0,3
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,
- отворени пазаришта-за 30% од површината на локацијата, 1,0
- базени, 0,2,
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.

4. За објектите од група на класа на намени „Г“, -производство, дистрибуција и сервиси“:

- Г1 - тешка и загадувачка индустрија 0,05
- Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија 0,01
- Г3 – сервиси 0,01 и
- Г4 – Стоваришта 0,01

5. Бензински пумпи и нивни придружни објекти (продавници) кафетерии, ресторани, авто сервиси, автосалони и помошни простории) 1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5 (угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта) и за група на класи на намени А4 (хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски и ловен дом) -сите простории 0,05

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметуваат површините на:

- сидови и другите конструктивни елементи,
- инсталационите канали,
- окната на лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта.
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство

(3) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уредување, се пресметува на 50% од вкупната површина.

(4) За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

(5) За фотоволтаични централи 300,00 ден/м2.

(6) За објектите од класи на намени „Г“, висината на трошоците не смее да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во предходниот став.

(7) Доколку со изградба на објекти е предвидено отстранување на постоен објект за пресметување на висината на надоместокот за уредување се минусира соодветната корисна површина на објекти утврдени во имотниот лист.

Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони поделно:

ЗОНА - 1

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новogradби, доградби и надградби	1.550,00ден/м ²
2	Комунален надоместок по основ на корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инсталации	2.900,00ден/м ²
3	Комунален надоместок по основ пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	1.350,00ден/м ²
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	1.550,00ден/м ²
5.	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за деловен простор	2.900,00ден/м ²

ЗОНА - 2

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новogradби, доградби и надградби	1.450,00ден.м ²
2	Комунален надоместок по основ корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инсталации	2.300,00 ден/м ²
3	Комунален надоместок по основ на пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	850,00 ден/м ²
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	1.450,00ден/м ²
5.	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за деловен простор	2.300,00ден/м ²

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште во зона „1“, и во зона „2“, е според дадените табели со исклучок за објекти од „Г“, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“(Сл.в.на РМ бр 193/16).

БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ ЧИИ ИМАТЕЛИ СЕ ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

За бесправно изградените објекти чии иматели се верските заедници и кои согласно чл. 57 став 2 од Законот за градење претставуваат градби од втора категорија и се од локално значење, а кои се изградени пред влегување во сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, не се плаќа надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.

ИНДУСТРИСКА ЗОНА-Свети Николе

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок за објекти од „Г“, класа на намени ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“(Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

За фотоволтаични централи 300,00 ден/м².

ИНДУСТРИСКА ЗОНА „Овче поле „

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објект од „Г,, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

За фотоволтаични централи 300,00 ден/м2.

зона “МАЛО СТОПАНСТВО”

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објектите со класа на намени „Г,, каде штовисината на надомест ќе се пресметува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

За фотоволтаични централи 300,00 ден/м2.

Населени места во Општина Свети Николе

Во населените места во Општината - Свети Николе, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа по зони и тоа на следниот начин:

Прва зона:

За: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 20 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 20% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

За фотоволтаични централи 300,00 ден/м2.

Втора зона:

За Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.

Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 15 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г,, класа на намени ќе изнесува 15% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите од точка VI од оваа програма а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) .

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

За фотоволтаични централи 300,00 ден/м2.

Трета зона:

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица

За фотоволтаични централи 300,00 ден/м2.

За останатите видови градби во трета зона не се плаќа надоместок за уредување градежно земјиште.

Трошоците за уредување на повисок степен на уреденост може да се зголемат доколку се изведени инфраструктурни мрежи од повисок степен за најмногу 20% од утврдените трошоци.

Трошоците за уредување на понизок степен на уреденост може да се намалат доколку се изведени сите инфраструктурни објекти за понизок степен за најмалку 80% од утврдените трошоци.

VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација енергетски и други согласности. Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување -целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има склучени Договори за надоместок за уредување на градежно земјиште, а врз основа на донесените тогашни Решенија за локациски услови, помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети Николе и во меѓувреме се поништени решенијата за локациски услови, а е издадена нова заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се регулираат со Анекс договор кон основниот Договор помеѓу Општината и корисникот на земјиштето. За исотот корисникот на земјиштето е должен да достави документ – дека во претходниот период документацијата му била поништена.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесплатно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и банкова гаранција за правни или востановена хипотека за физички лица(согласно чл.59 ст.12и ст.13. од Законот за градење сл.в.на РМ бр.59/11). Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниот начин:

1. Плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште од страна на физички лица

-За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.

-За вкупниот износ на надоместокот од 32.001,00 денари до 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.

- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.

2. Плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште од страна на правни лица

- За износ до 64.000,00 денари надоместок за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.

За износ над 64.000,00 денари надоместок за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот ,а остатокот од 50% ќе се плаќа наб (шест) еднакви месечни рати.

Во поглед на одложено плаќање ,присилна наплата ,камата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за уредување на градежно земјиште.

VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

IX. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА

Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност:

до 100.000,00ден	1%	
од 100.000,00 до 500.000,00 ден	0,6%	но не помалку од 1.000,00ден
од 500.000,00 до 1.000.000,00 ден	0,5%	но не помалку од 3.000,00ден
од 1.000.000,00 до 5.000.000,00 ден	0,3%	но не помалку од 5.000,00ден
над 5.000.000,00 ден	0,2%	

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање на цените од тендерската документација.

Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.

Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и инвестиционо одржување, поправки, адаптации, и слични работи на кој не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште .

X. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1. За новите урбанистички планови минималната корисна станбена површина за изградба на која се пресметува комунален надоместок се утврдува на минимум 25% од вкупно планираната развиена станбена површина за градба согласно деталниот урбанистички план односно согласно параметрите за секоја градежна парцела.

За постарите урбанистички планови каде објектот се дефинира со маркица за градба минимум корисна површина на која се плаќа надоместок е 140м².

2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален карактер) само за корисна станбена површина на деловен простор.

3. Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува

4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, на мален за корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка документација.

5. За бесправно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во Урбанистичкиот план ќе се плаќа комунален надоместок согласно закон и в висина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој се наоѓаат.

6.Одобрението ќе се издава по целосната уплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште или со обезбедена гаранција за надоместокот(банкова,хипотека идр.).

7.За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат како соодветен платен дел од надоместокот во м², според важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за кој не е извршено плаќањето, до денот на стапувањето во сила на оваа Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.

8.Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениот дел од надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето.

9.Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објект во индустриска зона по претходно доставен бизнис план и договор со точно дефиниран број и динамика на остварени вработувања.

10.При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

11.Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината. Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат , Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

12.За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Свети Николе.

13.Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0801-314
13.12.2018 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2019 бр. 0801- 315 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/17
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/02), член 5 од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр. 36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл. Гласник на Св. Николе“ бр. 1/2006) Советот на општина Свети Николе на седница одржана на 13.12.2018 година, донесе:

ПРОГРАМА
За активностите на Општина Свети Николе во областа
на заштита и спасување и противпожарната заштита
во 2019

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа на противпожарната заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св. Николе во 2019 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и подрачјето на соседната Општина Лозово.

1.Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштита на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, спасување со кризи и противпожарна заштита.

2.Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон:

- Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра;
- Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица;
- Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица;
- Брзо и ефикасно подрачје на Општина Св. Николе и Општина Лозово;
- Елиминирање на согледаните пропусти и негативности.

3.Финансирање

Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдена според Програмата ќе биде реализирано од:

- Средствата на Буџетот на РМ;
- Средствата на Буџетот на Општина Свети Николе;
- Средствата на Буџетот на Општина Лозово;
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии;

- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Териоријалната противпожарна единица.

4.Распоредување на финансиски средства е прикажано во табелата која следи

	Расходи	Буџет 2019
1	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	4.288.000
2	Поправки и тековно одржување на возила	300.000
3	Горива и масла за возила	300.000
4	Регистрација за возила	65.000
5	Систематски прегледи	18.000
6	Електрична енергија	90.000
7	Водовод и канализација	50.000
8	Телефон	25.000
9	Награди и признанија за најдобар пожарникар	20.000
10	Средства за хигиена	30.000
11	Одржување на инсталации, градежни делови на објектот	100.000
12	Прослава за ден на пожарникарите на РМ	15.000
13	Набавка на техничка и заштитна опрема (ПП црева, млазници, напртњачи – V25 и друга ПП опрема)	350.000

14	Непредвидени расходи	20.000
15	Вкупно 1	4.288.000
16	Вкупно 2 до 15	1.383.000
17	Вкупно 15+16	5.671.000

5. Други форми на активности и помагање на ТППЕ

Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие активности и со;

- обележување на денот на пожарникарите;
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните обврски при гасење на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.

Образложение

Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2019 година ги опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина Св.Николе во делот на финансиската поддршка за работењето на Територијалната противпожарна единица, која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари и разни други непогоди.

Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2019 година согласно Законот за пожарникарство („Сл.Весник на РМ“ бр.67/04) средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици кои се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои се превземени од МВР се обезбедуваат преку трансвер на средства од буџетот на Република Македонија.

Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за финансирање на тековните оперативни активности, плати и надоместоци од плати за вработени пожарникари кои се примени од општината, набавка на противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно подобрување на условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од наплатите како премии за осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ Св.Николе, средствата од Општина Лозово ќе бидат употребени за доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ Св.Николе.

Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните противпожарни единици во согласност со Законот за пожарникарство можат да ги остваруваат преку вршење на услуги заради подобрување на нивната техничка опременост и услови за работа.

Менаџментот на Општина Св.Николе покрена иницијатива за обезбедување на донации од правни субјекти и поединци кои имаат желба да учествуваат во опременувањето и осовременувањето на нашата Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на донаторска сметка и истите ќе се искористат за доопременување и подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна единица.

Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати, кои се добиваат од буџетот на Република Македонија се планирани и други трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина Св.Николе.

За 2019 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата во која е сместена ТППЕ. Се планира во текот на 2019 година да се извршат реконструкции на работните простории и да се набави неопходен канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените.

Во 2019 година во согласност со законските прописи се планира да се набават зимски и летни униформи за пожарникарите и техничка и заштитна опрема (црева, млазници, напртњачи – V25). Во зависност од остварувањето на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените пожарникари.

Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на ПП возилата и противпожарната опрема и други тековни оперативни трошоци.

6.Завршни одредби

За спроведување на оваа Програма се задолжени лицата кои раководат со територијалната единица во Општина Св.Николе со непосредна комуникација со менаџментот на општина Св. Николе.

Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспектор за заштита од пожари и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Св.Николе“

Бр.0801-315
13.12.2018 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2019 бр. 0801- 316 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/18
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018 год.,донесе:

**ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
спорт и млади во 2019 година**

I. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, млади во 2019 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети Николе во државата и надвор од неа.

При одлучувањето по апликациите на спортските клубови ќе се води грижа за спортските клубови кои ќе имаат во своите програми спортски активности кои ќе одговараат на потребите на жените и мажите во општината и воедно ќе се води родова статистика за учесниците на спортските активности.

ТАБЕЛАРНИОТ ПРИКАЗ НА АКТИВНОСТИТЕ И ПОДРШКАТА НА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ ЌЕ БИДЕ ПРИКАЖАН ВО ТАБЕЛАТА КОЈА СЛЕДИ.

Р. бр.	Активност	Носител	Буџет 2019
1	Турнир во мал фудбал	Општина Свети Николе	150.000
2	Турнир во мал фудбал - с.Мустафино	Општина Свети Николе	50.000
3	Турнир во мал фудбал - с. Ерџелија	Општина Свети Николе	50.000
4	13 – ти Меморијален турнир „Александар Серафимов“ 2018	ОО на МПС Свети Николе и Општина Свети Николе	50.000

5	3X3 Баскет Турнир	Општина Свети Николе	200.000
Вкупно I:			500.000
1	Здружение за спорт и спортска рекреација – Борале		10.000
2	КМФ Овче Поле 2013 (Фуцал)		120.000
3	Ловно Душтво Еребица		60.000
4	УСК Лиска Поток		10.000
5	УСК Овчеполски асови		10.000
6	УСК Спартанец с.Ерџелија		20.000
7	Здружение на училишен спорт Свети Николе		30.000
8	УСК Млади Овчеполци		10.000
9	ЖРК Овче Поле		230.000
10	Младински кошаркарски клуб Овче Поле		30.000
11	ФК Овче Поле Јуниори		60.000
12	ФК Овче Поле		1.300.000
13	РК Лазарови		80.000
Вкупно II:			1.970.000
ВКУПНО : I + II			2.470.000

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2019 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;
 - доделување награди и признанија,
 - обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
 - учество на промотивни и протоколарни средби.
- Општината на младите ќе им помага преку:
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

Образложение

Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од Буџетот на општината.

Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски манифестации што го оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние клубови и здруженија кои се јавија на јавниот повик со свои програми и извештаи, а се со цел транспарентно и правилно доделување на средствата предвидени за областа спорт.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

0801- 316
13.12.2018 г.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседат
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа образованието во 2019 бр. 0801- 317 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/19
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12. 2018 година, донесе:

**ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на образованието во 2019 година**

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2018 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот на децентрализација на образованието;

1. ПРИХОДИ

Блок дотација по соодветна програма	БУЏЕТ 2019
Основно образование- блок дотација	87.184.000
Средства од Буџетот на општината-основно образование	1.517.223
Самофинансирачки- основно образование	890.000
Донација основно образование	0
Самофинансирачки- средно образование	3.229.580
Средно образование-блок дотација	36.850.000
Средства од Буџетот на општината-средно образование	183.000
Донација Средно образование	0
Вкупно:	129.853.803

2. РАСХОДИ

Р.бр	I- АКТИВНОСТ	МОН-2019	Буџет на Општина 2019	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 2019	Вкупно Буџет 2019
1	Манифестација по повод започнувањето на школската година 2018/2019		10.000		10.000
2	Поддршка на наставниот кадар за обука и професионалното усовршување		30.000		30.000
3	Прогласување најдобар ученик /ученичка во основно образование		27.000		27.000
5	Доделување на новогодишни пакетчиња во основните училишта		130.000		130.000
6	Продолжен престој за ученици во ООУ „Кирил и Методиј - за плата		104.300		104.300
7	Награда за талентирани ученици за основно образование		150.000		150.000
8	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1+2+3+4+5+6+7)	0	451.300	0	451.300
9	Прогласување на најдобар просветен работник / работничка		18.000		18.000
10	Награда за талентирани ученици за средно образование		150.000		150.000
11	Прогласување најдобар ученик / ученичка во средно образование		15.000		15.000
10	ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (8+9)		183.000		183.000
Р.БР.	II- АКТИВНОСТ-Оперативни расходи	МОН	Општина		0
11	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		3000		3.000
12	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		0		0
13	ВКУПНО Оперативни расходи од 11+12	0	3.000	0	3.000

Р.БР.	III АКТИВНОСТ –КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ	МОН	Општина	Донација Буџет 2019	0
14	Реконструкција на санитарни јазли(тоалети) за ООУ Кирил и Методиј		600.000		600.000
15	Реконструкција и санација на електрична енергија во ООУ Даме Груев с. Ерџелија		462.923		462.923
16	ВКУПНО Капитални инвестиции 14+15	0	1.062.923	0	1.062.923
Р.БР.	IV. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА	МОН	Општина		
17	Блок дотација – основно образование - плати	74.935.382			74.935.382
18	Блок дотација – основно образование - материјални трошоци	12.248.618			12.248.618
19	блок дотација – средно образование –плати	34.139.654			34.139.654
20	блок дотација – средно образование –материјални трошоци	2.710.346			2.710.346
21	Приходи од донација средно образование			0	0
22	Приходи од самофинансирање-средно образование-оперативни расходи			3.229.580	3.229.580
23	Приходи од самофинансирање-основно образование-оперативни расходи			890.000	890.000
	Вкупно:7+10+13+16+17+18+19+20+21+22+23	124.034.000	2.700.223	4.119.580	129.853.803

II. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средства на Министерството за образование и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година. Во текот на 2019 година се планира замена на електрична инсталацијата во основното училиште „Гоце Делчев“ Свети Николе.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и сл.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр.0801-317
12.13.2018 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа меѓународната соработка во 2019 бр. 0801- 318 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/20
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2019 година

Рамка на програмата

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка.

Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички проектни активности.

Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на регионалниот развој.

Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, Република Бугарија, на планот на размена на информации и искуства, како и иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и писатели престојуваа на значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни манифестации на Општината од меѓународен карактер.

Општината учествуваше во проектот E-GUESS „Подобрување на развојот во склад со Европската стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа (Кастинјано дел Капо и Трикасе) – Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија, Општина Делта - Грција, Општина Царникава и Општина Мерсрагс – Латвија, Општина Цинцарени – Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска и Општина Агрос – Кипар. Преку проектот се одржуваа семинари во сите партнер организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско учество, каде по одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта - Република Грција и на друг заеднички проект во рамки на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Грција. На овој начин се отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција да аплицира и користи средства од оваа ЕУ Програма.

Општина Свети Николе е членка на Еврорегионот Морава – Пчиња – Струма и седиштето на овој регион е во Општина Свети Николе. Ова членство ја изразува подготвеноста и интересот на Општина Свети Николе за остварување на регионална и прекугранична соработка.

Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на ниво на локална самоуправа.

Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во рамките на ИПА.

Во текот на 2019 година Општина Свети Николе ќе работи на продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во земјава.

Во 2019 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на конкретни проекти со збратимените градови.

Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:

- локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на бизнис соработки;
- зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на граѓаните преку размена на позитивни искуства;
- заштитата на животната средина и природата;
- алтернативни форми на туризам;
- обновливи извори на енергија;
- урбанистичко планирање;
- образование;
- спорт и култура.

Генерална цел

Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.

Конкретни цели

- Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети Николе;
- Реализација на заеднички активности и проекти;
- Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
- Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.

Активности

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности:

- Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети Николе со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;
- Организиран престој на делегации во Свети Николе;
- Организиран посет на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација во збратимените градови на Свети Николе;
- Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;
- Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;
- Размена на искуства;
- Примена на стекнатите позитивни искуства;
- Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации.

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка.

Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за интензивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост.

Ред. бр.	Активност	Буџет на Општина 2019	Донација 2019
1.	Организиран престој на делегации во Свети Николе	150.000	
2.	Организиран посет на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација	100.000	
3.	Учество на недоволно застапени граѓани за валоризација на културно наследство		72.570
ВКУПНО:		250.000	72.570

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 250 000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети Николе за интензивирање на меѓународната соработка со збратимените општини. Исто така, Програмата создава можности за воспоставување на соработка со други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето на предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за прекугранична соработка.

1. Организиран престој на делегации во Свети Николе. Програмата ќе овозможи престој на делегации во Општина Свети Николе од општините во соседството со кои е воспоставена соработка.

2. Организиран посет на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација. Програмата ќе овозможи престој на делегации на Општина Свети Николе во странство како и посета на делегации од општините со кои е воспоставена соработка.

Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

Бр.0801-318
13.12.2018
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа родовата рамноправност во 2019 бр. 0801- 319 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/21
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Комисијата за родова рамноправност при општина Свети Николе за 2019 година

Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Свети Николе формирана како постојана Комисија. Комисијата за првпат е формирана со Решение бр.0701-260 на Советот на Општина Свети Николе на 16.05.2005 година со назив Комисија за родова рамноправност, која има задача и цел да го промовира родовиот концепт на Општината.

Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во сите сфери на јавниот, општествениот и приватниот сектор, кој овозможува остварување на нивните права произлезени од законите на Р.Македонија. Комисијата има за цел да ја инкорпорираа родовата перспектива и еднаквите можности во локалната политика, да ја унапреди состојбата на жените на локално ниво и да ги реализира стратешките цели на Националниот план за акција за родова рамноправност и на Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Главна задача на Комисијата е да работи на унапредување на состојбата на жените и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот на изготвување и усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Задача на Комисијата е и вклучување на родовиот концепт во процесот на проценување на импликациите од несоодветната вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во политиките така и во програмите во секоја област.

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и претставува отстранување на пречките за остварување на еднаквост меѓу жените и мажите. Преку промоција на принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите се влијае на отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите и се воспоставуваат услови за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење. Во тој контекст постигнувањето на родова рамноправност значи да се работи со мажите и жените во сите сектори, но со посебен осврт на оние кои ги донесуваат одлуките и кои влијаат на политиките и активностите на локално и на национално ниво

ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

1. Управување со човечки ресурси

Развојот на капацитетите на членовите на Комисијата за родова рамноправност е неопходност заради вметнување на родовата компонента во сите локални политики. Преку реализирање на едукативни работилници, обуки, семинари би се зајакнале капацитетите на членовите на комисијата и би се подигнала свеста за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, а посебно во процесите на одлучување. Една од можностите за напредок на комисијата е да соработува со Комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Македонија и да соработува со соседни комисии за родова рамноправност поддржувајќи добри примери и практики од комисиите кои покажале извесен напредок по одредено прашање (општина со општина).

2. Социјална заштита

Социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики, е насочена кон спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен секој човек, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и сопствена заштита. Се уште во нашето општество се прикажува родова диспропорција во бројот на евидентирани машки и женски корисници на услуги во различни категории. Жените се јасно препознаени како доминантно евидентирани жртви на семејно насилство, носителки на згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство, а мажите како лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на малолетничка деликвенција.

3. Економски развој

Економскиот развој претставува еден од најзначајните фактори и цел во постигнувањето на родовата еднаквост, која во себе содржи повеќе елементи насочени кон: елиминација на разните форми на дискриминација, промовирање на повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на вработени и квалитет на вработувањето и на крај намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата, промовирање на социјално претприемништво како и нудење на помош при регистрирање на жени-земјоделки од руралните средини.

4. Човекови права

Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе работи на унапредувањето на женските човекови права и родовата еднаквост, преку спроведување на кампањи, трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста и знаењето на јавноста за своите фундаментални права, препознавање на дискриминација по основа на пол, со цел воспоставување на еднакви можности и отстранување на сите видови на дискриминација.

5. Здравство

Здравството претставува значајна област во која е неопходно инкорпорирање на родовата компонента. Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе се залага за подобрување на здравјето кај жените преку преземање на активности за подигање на свеста на жените за постоење на превентивни програми, а посебно залагање за имплементирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво.

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- Организирање на разни настани (трибини, јавни расправи, дебати, тркалезни маси, едукативни работилници иницирани по приоритетни родови прашања);
- Организирање на кампањи за промовирање на родовата рамноправност;

- Соработување со релевантни НВО и институции и нивно заедничко дејствување;
- Соработување со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност;
- Воспоставување партнерство со бизнис заедници;
- Лобирање врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу половите;
- Изработка на стратешки документи релевантни за родовата рамноправност.

АКТИВНОСТИ	БУЏЕТ за КЕММЖ Свети Николе обезбеден од ЕЛС Свети Николе 2019
Спроведување консултации со жените во општината и изработување на локален Акционен план за еднакви можности на жените и мажите	30.000,00
Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност и НВО	6,000,00
Спроведување обука со ученици од средните училишта за зајакнување на капацитетите за препознавање и подигање на свеста на родово базирано насилство	50,000,00
Организирање на трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста за своите фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата еднаквости препознавање на дискриминација . Соработка на проекти со локалните НВО кои работат на оваа проблематика, Националната мрежа за борба против семејно насилство , со Македонско женско лоби, UN Women и на барање на други институции	5.000,00
Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против семејно насилство и другите видови на насилство врз жените	5.000,00
Спроведување на активности /кампањи по повод месец на борба против рак на дојка и навремена здравствена заштита на жените и остварување на соработка за проекти со НВО и институции	10.000,00
ВКУПНО	106.000

За реализација на претходно наведените активности, средствата ќе се обезбедат од Општина Свети Николе во износ од 106.000 денари, додека за дополнително финансирање на активностите ќе бидат побарани средства од донатори.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801-319
13.12.2018
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локален економски развој во 2019 бр. 0801- 320 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/22
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02 и Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12. 2018 година, донесе

ПРОГРАМА **за активностите на Општина Свети Николе во областа на** **Локалниот економски развој во 2019 година**

Рамка на програмата

Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува:

„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство“.

Оваа област е предмет на уредување со следните закони:

- Закон за трговија („Сл. весник на РМ“ бр. 16/04)
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 62/04)
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 38/04)
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04).

Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2018 година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти, како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.

Развојни приоритети

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој во текот на 2019 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и Нацрт Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе. Во 2019 година Општината ќе ги насочи своите активности

кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови вработувања за мажите и жените.

Цел

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Свети Николе.

Програмски активности

Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2019 година, тековните задачи ќе се однесуваат на:

- воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината - базата на податоци ќе содржи преглед на податоци разделени по пол, односно преглед на податоци на носители на МСП во сектори и дејности вкрстени по пол;
- давање на консултантски услуги на МСП секторот – консултантските услуги ќе се темелат на претходна анализа на потребите на корисниците притоа имајќи ги предвид различните потреби на мажите и жените носителите на МСП.
- организирање на обуки, семинари и работилници за МСП. И во овој случај Општината ќе понуди обуки креирани врз основа на потребите на мажите и жените носителите на МСП
- посредување при вработување во МСП, со примена на принципите на родова рамноправност
- како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни организации и институции.

Општина Свети Николе ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на инвестиции.

Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции земајќи ги во предвид потребите и потенцијалите на мажите и жените.

Предвидените активности, генерално можат да се групираат во табелата која следи

Поддршка на локалниот економски развој

Општина Свети Николе е во исчекување на повици за аплицирање, во коишто ќе има потреба од сопствено финансиско учество.

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 930.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2019 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе 2019	Вкупно
1.	Одржување на редовни состаноци на локалниот економско - социјалниот совет	30.000	30.000
2.	Јавен повик за избирање на идејно решение за изработување на сувенир на градот	50.000	50.000
3.	Настап на саемски манифестации	40.000	40.000
4.	Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти (преводи, консултантски услуги, учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работилници, конференции и сл.)	190.000	190.000
6.	Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во општината	40.000	40.000
7.	Проект - Општинско корисна работа	/	0
8.	Поддршка на Локално акциона група „Пробатон“	100.000	100.000
9.	Изработка на база на податоци за НВО и регистар на Фирми	10.000	10.000
11.	Листа/База на институции, организации и фирми кои нудат услуги за развој на приватниот сектор (НВО агенции, консалтинг фирми, локални единици и единици на владини агенции, правници, нотари, сметководители и сл.)	10.000	10.000

12	Формирање на ЈП за гасификација и изработка на студија за гасификација	300.000	300.000
12.	Изработка на Проекти за енергетска ефикасност	60.000	60.000
13.	Изработка на промотивен материјал	100.000	100.000
14.	Поставување мерна станица за мерење на квалитет на воздухот	550.000	550.000
ВКУПНО:		1.480.000	1.480.000

Ред. бр	Активност	Предвидени средства (ден.)
1	Учество во финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион	184.850 (10 ден./жител)
ВКУПНО:		184.850

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Одржување на редовни состаноци на локално економско - социјалниот совет. По основањето на економскио - социјален совет, чија цел е да претставува место на коешто ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот од Општина Свети Николе и ќе се овозможи навремено препознавање на проблемите на мажите и жените, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната економско - социјалната клима и трговската понуда во Општина Свети Николе.

Јавен повик за избор на идејно решение за изработка на сувенир на град Свети Николе. Со учество на мажите и жените ќе биде направен избор на идејно решение за најрепрезентативниот примерок/ци за сувенир на градот. Средствата предвидени во оваа ставка се наменети за награди за идејните решенија.

Настап на саемски манифестации. Како дел од редовните промотивни активности општината и во 2019 година планира активно да се вклучи во саемските манифестации на регионално и национално ниво со цел промовирање на општинските потенцијали и презентирање на постигнатите резултати. Средствата се наменети за закуп на штанд и подготовка на настапот на саем. При изборот на МСП кој ќе настапат на саемските манифестации ќе се води сметка да се промовира и женското претприемништво преку учество на жени носители на бизниси на овие манифестации

Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во одделението за Локален Економски Развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната обученост и стручност. Бидејќи се работи за сложена и комплексна проблематика согласно Европските стандарди, неопходно е континуирано подигнување на капацитетите на човечките ресурси во одделението за ЛЕР. Доказ за важноста на оваа проблематика е и тоа што во Европските претпристапни фондови (ИПА), цела една компонента е посветена токму на овој

процес на континуирано стекнување на нови знаење и приближување кон европските стандарди.

Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирано е да се оствари преку: Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работелници, конференции, Превод на стручна и проектна литература, Консултанти услуги за специфични проектни активности.

При селекција на учесници општината ќе поттикне и учество на жените.

Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во општината. Како појдовна точка во развојот на алтернативниот туризмот како економска гранка со потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на студија од страна на стручни лица од оваа област. Со земање во предвид на сите фактори кои влијаат на натамошниот развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата на општината кои имаат потенцијал да бидат двигатели на развојот на туризмот на овие простори. Согласно резултатите од истражувањето ќе се утврди туристичка понуда, начин и средства за промоција на истата пред потенцијалните туристи и љубители на алтернативните форми на туризам. Еден од критериумите за изработката на студијата за алтернативен туризам ќе биде анализа на влијанието на политиката врз можностите на мажите и жените во развојот на алтернативниот туризам, вклучително и побарувањата и потребите за помош, поддршка и стручно усовршување на жените како еден од главните конституенти во развојот на алтернативниот туризам. Средствата се предвидени за печатење на истата студија.

Проект општинско корисна работа. Проект поддржан од UNDP, Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална работа, која има за цел да овозможи социјално вклучување на невработените лица преку нивно ангажирање на определено скратено време. Како и цел преку обезбедување на услуги од социјалната сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се ангажирани 10 лица, кои се ангажирани во ОУЈДГ „Рахилка Гонева“ и Дневниот центар за лица со посебни потреби.

Изработка на Локална Програма за енергетска ефикасност. Согласно Законот за енергетика Општина Свети Николе има обврска да изработи тригодишни Програми за енергетска ефикасност во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност на Р.Македонија. Со пресметка на сите релевантни параметри за јавните објекти од страна на стручни лица – кои ќе се ангажираат за потребите на проектот, во планот ќе се предложат мерки за заштеда на енергија во секој јавен објект што е предмет на проценка. Овие мерки надлежните институции како корисници на јавните објекти и Општината како одговорна за менаџирање со објектите, ќе треба да се реализираат во периодот на важност на Планот.

Вака изработениот План по усвојување од страна на Советот на Општината треба да се поднесе до Агенција за енергетика на одобрување. Овој план е задолжителен при аплицирање за финансиски средства за реализација на проекти за енергетска ефикасност пред сите донатори и финансиски институции -домашни и меѓународни.

- **Поддршка на регионален економски развој**

Учество во финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Согласно Законот за рамномерен регионален развој, во рамки на Вардарскиот плански регион се формираше Центар за развој на регионот. Секоја од општините во регионот потребно е да оддели буџетски средства неопходни за финансирање на работата на центарот во износ од 10/ден по жител. Центарот функционира скоро 3 години и работи според Стратегијата за развој на Вардарскиот плански регион, во чија изработка активно учествуваше и општина Свети Николе. Овие средства се однесуваат за успешно функционирање на Центарот и покривање на дел од режиските трошоци за вработените лица во истиот.

Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр.0801-320
13.1.2018 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот за 2019 година бр. 0801- 321 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 12. 2018 година.

Бр.0901-322/23
13.12. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата за активности на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 13.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2019 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2019 година се:

1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.

II. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
 - обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
 - давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани
 - воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување,
 - афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа
- Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Свети Николе ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

- За 2019 година невладините организации врз основа на јавниот повик на Општина Свети Николе поднесоа свои апликации и програми со нивни активности за 2019 година. Општина Свети Николе финансиски ќе ги подржи активностите на НВО со предвидени износи во Буџетот за 2019 година како што следува:

VI. ПОДДРШКА НА НВО		Буџет на Општина Свети Николе за 2019
1.	Здружение на инвалиди на трудит Свети Николе	30.000
2.	Доброволно противпожарно друштво Свети николе	80.000
4.	Здружение на пензионерите на Општина Свети Николе	60.000
5.	ОО на Црвен Крст Свети Николе	40.000
6.	Градско мандолинско друштво Свети николај	100.000
7.	Извиднички одред Гоце Делчев	100.000
8.	Организација на жените на Општина Свети Николе	150.000
9.	Здружение на пчелари Овчеполско сонце – Органски производители	20.000

10	Зужение Илинденски марш	10.000
11	Здружение на земјоделски производители Аграр	20.000
12	Сојуз на борци	15.000
13	Здружение на граѓани Мото Клуб Свети Николе МЦЦ	влезени се во програмата за култура
ВКУПНО:		625.000

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе од спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2019 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

Во текот на 2019 година ќе се води родово поделена статистика за подржаните активности на НВО со цел да се утврди користење со цел да се утврди користење на средствата од буџетот од страна на мажи и жени во општината. Покрај останатите критериуми за избор во Јавниот повик ќе биде вметнат и дополнителен критериум кој ги вклучува и ранливите категории на граѓани (немнозински групи, социјално загрозени граѓани, жени).

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи, манифестации и др.
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината
- формирање на координативно тело за соработка на Локалната самоуправа со НВО.

Образложение

Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја развива. Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на граѓани, големиот број реализирани партнерски проекти, создадоа основа и оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.

Преку поддршката што Општина Свети Николе ја дава на развојот на НВО секторот во најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие две области во најголем дел имаат членство што припаѓа на оваа популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена преку другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите на граѓанскиот сектор.

Општина Свети Николе долгорочно ќе го поддржува граѓанскиот сектор и целите што заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги постигнат во интерес на заедницата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Одлението за образование, култура, здравство, социјална заштита и соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

0801-321
13.12.2018 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

СОДРЖИНА

1. Решение за разрешување и избор на член на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Свети Николе
2. Решение за разрешување и именување на член и претседател на Комисијата за финансии и локален економски развој
3. Предлог Одлука за доделување на општински признанија и награди за 2018 година;
4. Измена и дополнување на годишен план за вработување на ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков,, Свети Николе за 2019;
4. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за извршени услуги за правни и физички лица од страна на - ЈКП „Комуналец,, Свети Николе;
5. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на вработените на - ЈКП „Комуналец,, Свети Николе;
6. Програма за решавање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на Општина Свети Николе;
7. Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со ЈАВНИОТ ПОВИК за доставување на предлог проект „Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошкиот локалитет Била Зора“(втора фаза);
9. Одлука за пренесување право на сопственост без надомест на патничко моторно возило на ЈКП „Комуналец,, – Свети Николе;
10. Одлука за набавка на универзално моторно возило за посебни намени
11. Правилник за наградување на ученици за освоени места на републички, олимписки и меѓународни натпревари;
12. Правилник за остварување на правото на парична помош на самохраните родители жители на Општина Свети Николе
13. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2018 година;
14. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2018 година;

15.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2018 година;

16.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2018 година;

17.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2018 година;

18.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2018 година;

19.Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2018 година;

20.Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2018 година;

21.Предлог – Програма за работата на Комисијата за родова рамноправност за 2018 година;

22.Предлог - Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2018 година;

23.Предлог – Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2018 година;

0801-323
13.12.2018 година
Свети Николе